

РЕЗОЛУЦИЈА ЗА ИМЕТО ОД МАКЕДОНЦИТЕ ВО АВСТРАЛИЈА

Ние Македонците од Мелбурн и Австралија, собрани на ова народно Собрание, го изразуваме нашето незадоволство и со голема доза на револт го отфрламе предлогот на Метју Нимиц: Македонскиот јазик да се вика "јазик на граѓаните на Р Македонија", македонскиот народ да се вика "граѓани на Р Македонија", додека, пак, Македонија во ОН да биде заведена како "Република Македоница?!" Обединетите нации во 1995 година направија преседан и ги прекршија своите закони. Исто така, целосно ја отфрламе Одлуката на Владата на Република Македонија, која го прифати предлогот на Метју Нимиц даден на 7 октомври 2005 година, како добра основа за решавање на македонско-грчкиот спор за името. Со предлогот на Метју Нимиц се брише сè што е македонско. Апсурдно е да се прифати и да се оцени како добра основа за разговор предлогот за јазикот како "јазик на граѓаните на Ма-

кедонија". Тоа значи уште едно деградирање и пораз на Македонците додека, пак, малцинствата во Македонија ги негуваат своите јазици: албанскиот, српскиот, турскиот итн. Не треба да дозволиме некој да ни наметнува насила име затоа што со тоа се врши дискриминација на македонскиот народ. Постојат закони од страна на ОН и на ЕУ за човековите права, со кои се забранува секаква дискриминација врз база на раса, идентитет и религија. Грција треба да го знае тоа, а треба да знае и Владата на Р Македонија дека писменоста на многу народи, дури и во Русија, произлегува токму од Македонија, а јазикот ги одржал Македонците да опстанат низ вековите. За Македонците, како што се знае, јазикот е нивната единствена татковина. Да беше македонскиот народ покорлив, досега одамна ќе беше претопен. Народот си оди по својот пат и ќе продолжи да оди и во иднина, игнорирајќи ги политичари-

те. Во Австралија, Франција или Германија, официјално не може да се слушне друг јазик освен англискиот, всушност францускиот, односно германскиот.

Го отфрламе предлогот Македонците во својата татковина да бидат граѓани на Република Македонија, бидејќи Македонија е нивна единствена држава. Во Австралија никогаш не се вели "граѓаните на Австралија", туку Австралијанците и покрај фактот дека во Австралија живеат повеќе од 150 етнички групи. Македонија е библиска земја, а македонскиот народ е носител на името на Р Македонија.

Исто така, го отфрламе и предлогот за името Македонија таа до 2008 година да се вика "Република Македоница". Ние еднаш бевме понижени со приемот во Обединетите нации во 1995 година како ПЈРМ. Ова бесмислено име поврзано со држава која веќе не постои, се прима како факт дека Република Ма-

кедонија не е држава туку територија, периферија на околните држави и дека може да биде прекроена, како што беше обидот во 2001 година. Ние, Македонците од Австралија, целосно го отфрламе предлогот на Метју Нимиц и ставот на Владата на Република Македонија дека истиот бил добра основа за решавање на спорот со Грција. Бараме да се прекинат сите преговори за името, а приемот во ЕУ да биде исклучително со уставното име.

Резолуцијата е доставена до: Владата на Р Македонија, претседателот Бранко Црвенковски, Собранието на Р Македонија, Амбасадата на РМ во Австралија, Владата на Австралија, Обединетите нации и македонските медиуми.

Совет на Македонската заедница за Мелбурн и Викторија, претседател Косте Колевски

ПОВТОРНО ИСКРИВЕНА ВИСТИНА

Според изјавата на некои грчки политичари, актуелниот проблем со името на Република Македонија веќе 15 години е највисок приоритет за нивната земја. Ценејќи ги фактите од минатото, не оти

толку ја сакаат Македонија, особено не како име, туку со тој чин треба да се уништи единствениот сведок кој ќе сведочи за грчките активности и дела кои се правени и сè уште се прават веќе повеќе

од еден век.

По информацијата во медиумите во Република Македонија, за последните изјави на еден грчки политичар дека "Македонија од секогаш била грчка и ќе биде грчка", се

обидов и пошироко да се информирам за нивната пропаганда. На страниците за Македонија (www.macedonia-heritage.gr), подготвени од грчка страна, на англиски јазик, се објаснува дека 51 отсто

од македонската територија е во границите на денешна Грција, и дека тоа е решено со меѓународен договор, со кој Македонија се поделила меѓу трите соседни држави кои војувале против Турција, а трошка од неа му е дадена и на четвртиот сосед (кој не учествувал во војната, но по стариот балкански обичај, кога се дели нешто туѓо, "греота е комшијата да не добие ништо").

До тука сè е вистина и нема што да се додаде или да се одземе. Меѓутоа, очекувам да се каже и зошто тогаш - речиси ослободените балкански држави, се договориле да ја "ослободат" Македонија? Зошто имало и Втора балканска војна? Кој народ живеел на таа територија? Како се постапувало со тој народ и сл.?

Да потсетиме дека иако

поделбата била договорена, сепак секој од актерите имал поголеми амбиции од она што го добил со Букурешкиот договор. Тоа било и причина за Втората балканска војна.

Во написот не се кажува за договорот (1923) меѓу Бугарија и Грција за размена на население, кога стотици илјади биле преселувани од "Грчка Македонија", како што тие ја нарекуваат. Зарем имало "Грци" кои не им се бендисувале? Па, ги заменуваат за подобри. Од друга страна, пак, преселените од грчкиот дел на Македонија се селени во Источна и во Северна Бугарија, за да бидат што подалеку од матичното јадро во Македонија. Во Северна Грција или во последно време "Грчка Македонија" се доселувани вистински Грци од Мала Азија.

Не кажуваат ништо ниту за

1948 година, кога по Граѓанската војна во Грција, стотици илјади граѓани од "Грчка Македонија" беа прогонети од своите огништа. На сите нив, а и на нивните внуци или правнуци, не им е дозволено да ги посетат вековните огништа во "лулката на демократијата", како што милуваат сами да се нарекуваат.

Се прашувам, дали е можно да се присвои некој или нешто, што со векови го нарекувале варварин. Некој што ги потчинил и против кој крвале востанија и воделе војни, се бореле против Македонците, дури и на страната на тогаш "заедничкиот непријател" Персија.

Ајде да ја оставиме далечната историја, која е толку јасна и на светот оставила највидливи траги. Ценам дека треба да се запрашаат, а и да објаснат, зошто сите кои добиле дел од територијата на Македонија, повеќе или помалку, применувале исти методи, како што се: промена на презимињата, а понекаде и на имињата на луѓето "кои ги ослободиле". Зошто за управители, администратори, учители, па дури и за полски чувари се доведувани луѓе од внатрешноста на "ослободителот"? Во училиштата и во администрацијата задолжително се учело и се зборувало на јазикот на "ослободителот". Има факти дека три села кои со векови имале ист јазик и секојдневно комуницирале, по Балканските војни припаднале на три држави, и морале да зборуваат на три различни јазици, кои по правило не ги разбирале. Се случувало внуцињата од синот да учат на бугарски, внуцињата од едната ќерка на грчки, а од другата ќерка на српски јазик, иако сите тие останале во истото место на жи-

веење. Ако само по грешка некој, пак, кажел и збор на мајчиниот јазик, добивал казна, најчесто со котек, без суд и судија.

Ако сè тоа што е неспорен факт се напишело, или се признае, тогаш светот или поточно читателот ќе сфати колку Македонија била грчка? Односно како и со кои методи станала грчка. За да се забораваат таквите факти, треба да се обезличи единствениот сведок кој ќе сака да ја каже вистината. Другите сведоци на тие настани или не се заинтересирани, или се соучесници во актот, па секако ќе сведочат во нивна полза.

Државната администрација во Република Македонија, а и самите граѓани се свесни дека прекројувањето на границите на Балканот се неможни и нереални во овие прилики. Но, исто така, се свесни дека парчето од Македонија кое денес е посебен меѓународен субјект, има право да се нарекува како што се нарекувале неговите дедовци и прадедовци. Секое друго размислување за ново име е апсурд.

Овој народ и простор не знае за друго име. Ако некои можат да се нарекуваат и Елини и Грци, или и Маџари и Унгарци, и Немци и Германци и слично, Македонците немаат резервно име. Веќе 26 века територијата се нарекува Македонија, а народот Македонци. Во тоа може да се увери секој, ако ги прочита историските факти, но и ако го посети Рим, прошета до Колосеумот и погледне на старите сидини, на кои стојат карти од некогашната Римска империја.

Јован Мазгански,
професор по физика,
Скопје

Врз основа на член 14, 22 и 23 од Законот за работни односи, директорот на ОУ "Коле Неделковски" - Скопје, врз основа на донесената Одлука за распишување на

ОГЛАС

За прием на работник на определено работно време за учебната 2005/2006 год.

1. Еден наставник во забавишна група - нулта одделение, на определено работно време со завршено ВСС предучилишно или педагогија.

Огласот трае 5 дена од денот на објавувањето.

Документите да се доставуваат во ОУ "Коле Неделковски" - Скопје.

Рубриците ФОРУМ и ПИСМА ја отсликуваат нашата отвореност кон јавноста. Овде автентично објавуваме и текстови кои не се во согласност со нашата уредувачка политика.